

Врз основа на член 13 став (1) од Законот за утврдување на цени на водните услуги („Службен весник на Република Македонија“ бр.7/16), член 7 став (1) од Правилникот за начинот и постапката за утврдување на тарифа за водна услуга и на регулаторна тарифа за водна услуга („Службен весник на Република Македонија“ бр.63/17), а постапувајќи по Барањето за утврдување на тарифа за снабдување со вода за пиење или водоснабдување со предлог тарифа за регулиран период 2021 - 2023 година, на ЈП “Водовод” Охрид, заведено во архивата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги под број УП1 бр 08-62/20 од 19 мај 2020 година, Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија на седницата одржана на 2 јули 2020 година, донесе

РЕШЕНИЕ

за утврдување на тарифа за снабдување со вода за пиење или водоснабдување на ЈП “Водовод” Охрид за регулиран период 2021-2023 година

1. На ЈП “Водовод” Охрид се утврдува просечна тарифа за водната услуга снабдување со вода за пиење или водоснабдување и тоа:
 - за 2021 година во износ од 43,24 ден/м³;
 - за 2022 година во износ од 44,34 ден/м³;
 - за 2023 година во износ од 45,60 ден/м³.
2. Се утврдува опсег на висината на тарифата:
 - минималниот и максималниот опсег за 2021 година изнесува 2,72%;
 - минималниот и максималниот опсег за 2022 година изнесува 2,66%;
 - минималниот и максималниот опсег за 2023 година изнесува 2,59%.
3. Се утврдува минималната и максималната просечна тарифа согласно минималниот и максималниот опсег од точка 2 на ова Решение:
 - за 2021 година:
 - минимална просечна тарифа 42,06 ден/м³;
 - максимална просечна тарифа 44,41 ден/м³;
 - за 2022 година:
 - минимална просечна тарифа 43,16 ден/м³;
 - максимална просечна тарифа 45,52 ден/м³;
 - за 2023 година:
 - минимална просечна тарифа 44,42 ден/м³;
 - максимална просечна тарифа 46,78 ден/м³.
4. Се задолжува давателот на водната услуга од точка 1 на ова решение да ги исполни условите од Планот за прилагодување на тарифи за водни услуги согласно кои се пресметува минималниот и максималниот опсег на висината на тарифата за водната услуга.

5. Утврдената тарифа за снабдување со вода за пиење или водоснабдување важи за регулиран период 2021-2023 година.
6. Решението влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“, се објавува на и веб страницата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија, а се применува од 1 јануари 2021 година.

Образложение

ЈП “Водовод” Охрид, согласно Правилникот за начинот и постапката за утврдување на тарифа за водна услуга и на регулаторна тарифа за водна услуга (во понатамошниот текст: Правилник), Методологијата за определување на тарифите за водна услуга (во понатамошниот текст: Методологија) и Упатството за подготовка на барањето за утврдување на тарифа за водна услуга поднесоците и критериумите за оцена, до Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија (во понатамошниот текст: Регулаторна комисија за енергетика и водни услуги) поднесе Барање за утврдување на тарифа за снабдување со вода за пиење или водоснабдување за регулиран период 2021-2023 година, заведено во архивата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги под УП1 бр. 08-62/20 од 19 мај 2020 година (во натамошниот текст: Барање).

Кон Барањето, а во согласност со Методологијата, ЈП “Водовод” Охрид ја достави следната документација:

1. Прилог 1 - пополнет образец БТВУ;
2. Пропратно писмо со образложение;
3. Прилог 2 - изјава за веродостојност на барањето и податоците;
4. Прилог 3 - План за прилагодување на тарифите за водни услуги со предлог тарифи за водни услуги;
5. Податоци и извештаи од Бизнис план кои се задолжителни за утврдување на тарифите за водните услуги;
6. Прилог 4 - пополнета листа на главни индикатори за успешност и цели;
7. Решение за упис во Централен регистар на Република Северна Македонија со сите промени и Статут на давателот на водни услуги;
8. Финансиски извештаи и бруто биланси за три претходни години, со сите прилози во согласност со важечката законска регулатива во Република Северна Македонија.

Доставени податоци

ЈП “Водовод” Охрид во Барањето ги има презентирани следните податоци:

- Податоци за базната 2019 година:

Опис	2019
Трошоци за материјали, енергија, резервни делови и ситен инвентар	27.949.065
Трошоци за тековно одржување, ремонт и услуги за одржување на основните средства	1.777.765
Трошоци за осигурување на основни средства	41.646
Бруто плати	73.320.931
Други услуги	8.425.593
Останати и вонредни трошоци	5.141.640
Даноци, придонеси и други давачки кои не зависат од резултатот	301.166
Вкупно оперативни трошоци	116.957.806
Остварена просечна пондерирана тарифа	39,69

- Податоци за регулираниот период :

Опис	Ед.мерка	2021	2022	2023
Оперативни трошоци	денари	136.955.806	139.027.877	141.231.028
Амортизација	денари	9.566.763	10.054.100	10.982.788
Средства за ликвидност	денари	741.922	754.182	769.272
Ново набавени средства и пуштени во употреба во текот на годината	денари	7.595.996	8.038.000	8.397.892
Принос на регулирани средства	денари	1.861.792	1.754.432	1.640.519
Останати приходи остварени при вршење на водната улога	денари	0	0	0
РЕГУЛИРАН ПРИХОД (MAR)	денари	149.126.283	151.590.591	154.623.606
Количина	m ³	3.007.674	2.980.089	2.952.895
Просечна тарифа	ден/m ³	48,32	49,59	51,07
Минимална просечна тарифа	ден/m ³	47,07	48,32	49,78
Максимална просечна тарифа	ден/m ³	49,58	50,87	52,36

Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на 22 мај 2020 година го објави Барањето на веб страницата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги, и во дневните весници „Нова Македонија“ и „Коха“.

По објавеното Барање, во рокот утврден во Известувањето до Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги не беа доставени забелешки, мислења и предлози од заинтересираните правни и физички лица.

Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на 24 јуни 2020 година на својата веб страница го објави Предлог Решението за утврдување на тарифа за снабдување со вода за пиење или водоснабдување на ЈП “Водовод” Охрид, за регулиран период 2021-2023 година и ги повика сите заинтересирани страни да достават свои сугестии, забелешки и предлози.

По објавеното Предлог Решение, до Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги од страна на ЈП “Водовод” Охрид беа доставени забелешки бр.03-1098/2 од 30 јуни 2020 година на објавеното Предлог Решение и истите не се земени во предвид при донесување на Решението за утврдување на тарифа за собирање и одведување на урбани отпадни води за регулиран период 2021-2023 година.

Согласно член 5 став (4) од Деловникот за работа на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги бр.01-898 од 30 март 2020 година, ако за одлучување по прашањата од став (3) точки 4), 5) и 6) од член 5 Регулаторната комисија за енергетика утврди дека нема потреба од одржување

на подготвителна седница, ќе донесе решение актот за кој се одлучува да се донесе на седница без одржување на подготвителна седница.

Со оглед на тоа што по укинувањето на вонредната состојба во Република Северна Македонија сеуште постои пандемија од заразна болест, а во интерес на зачувување на здравјето на странките, Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги со Решение бр.02-1507/1 од 2 јули 2020 година, одлучи да се одржи седница за донесување на ова решение, без одржување на подготвителна седница.

Анализа од Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги

При анализа на доставените податоци во Барањето за утврдување на тарифа за снабдување со вода за пиење или водоснабдување за регулиран период 2021-2023 година, Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги го утврди следното:

Опис	Ед.мерка	2021	2022	2023
Оперативни трошоци	денари	122.093.117	123.842.247	125.617.614
Амортизација	денари	9.396.415	9.887.120	10.802.076
Средства за ликвидност	денари	664.553	674.834	687.262
Ново набавени средства и пуштени во употреба во текот на годината	денари	5.955.989	6.329.335	6.177.535
Принос на регулирани основни средства	денари	1.421.077	1.237.364	1.032.647
Останати приходи остварени при вршење на водната улога	денари	0	0	0
РЕГУЛИРАН ПРИХОД (MAR)	денари	133.575.161	135.641.565	138.139.598
Количина	m ³	3.007.674	2.980.089	2.952.895
Просечна тарифа	ден/m ³	43,24	44,34	45,60
Минимална просечна тарифа	ден/m ³	42,06	43,16	44,42
Максимална просечна тарифа	ден/m ³	44,41	45,52	46,78

По извршената анализа на реализираните оперативни трошоци од првиот регулиран период и податоците од бизнис планот, Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги за регулираниот период 2021 – 2023 година ги утврди следните оперативни трошоци:

1. Трошоците за материјали, енергија, резервни делови и ситен инвентар се пресметани согласно остварените во 2019 година, зголемени за стапката на инфлација и истите изнесуваат 28.368.301 денари за 2021 година, 28.793.825 денари за 2022 година и 29.225.733 денари за 2023 година;
2. Трошоците за тековно одржување, ремонт и услуги за одржување на основните средства за 2021 година се прифатени согласно Барањето и истите изнесуваат 3.004.431 денари, а за 2022 и 2023 година се зголемени за предвидената стапка на инфлација од 1,5% и за 2022 изнесуваат 3.049.498 денари а за 2023 година 3.095.240 денари;
3. Трошоците за осигурување на основни средства се прифатени согласно Барањето и истите изнесуваат 41.646 денари поединечно за секоја година од регулираниот период;
4. Трошоците за бруто плати се одобрени на ниво на планираните за 2020 година и зголемени предвидената стапка на инфлација и истите за 2021 година изнесуваат 76.683.955 денари, за 2022 година изнесуваат 77.834.215 денари и за 2023 година изнесуваат 79.001.728 денари;

5. Другите услуги се пресметани согласно остварените во 2019 година, зголемени за стапката на инфлација и истите изнесуваат 8.551.977 денари за 2021 година, 8.680.257 денари за 2022 година и 8.810.460 денари за 2023 година;
6. Останатите и вонредните трошоци се прифатени согласно Барањето и истите изнесуваат 5.141.640 денари поединечно за секоја година од регулираниот период;
7. Даноците, придонесите и другите давачки кои не зависат од резултатот се прифатени согласно Барањето и истите изнесуваат 301.166 денари поединечно за секоја година од регулираниот период.

Амортизацијата на ново набавените сопствени основни средства со кои се врши водната услуга е признаена согласно процентот на реализирани инвестиции во 2018 и 2019 година којшто кумулативно за сите водни услуги изнесува 35,32%. Согласно тоа, амортизацијата на сопствените основни средства со кои се врши водната услуга за 2021 година изнесува 4.351.427 денари, за 2022 година изнесува 4.715.533 денари и за 2023 година е пресметана во износ од 5.495.489 денари.

Амортизацијата на бесплатно добиените средства со кои се врши водната услуга е прифатена согласно податоците од Барањето и истата изнесува 5.044.987 денари за 2021 година, 5.171.587 денари за 2022 година и 5.306.587 денари за 2023 година.

Средствата за ликвидност се пресметани на ниво од 0,50% од регулираниот приход на начин утврден согласно Методологијата и истите изнесуваат 664.553 денари за 2021 година, 674.834 денари за 2022 година и 687.262 денари за 2023 година.

Приносот на регулираните средства за водната услуга снабдување со вода за пиење или водоснабдување за 2021 година изнесува 1.421.077 денари, за 2022 година 1.237.364 денари и за 2023 година изнесува 1.032.647 денари. Во пресметките на вредноста на основните средства се вклучени новонабавени сопствени основни средства согласно пресметаниот процент на реализирани инвестиции во 2018 и 2019 година којшто кумулативно за сите водни услуги изнесува 35,52% и бесплатно добиените основни средства во полн износ. Согласно направените пресметки во 2021 година се вклучени новонабавени средства во износ од 5.955.989 денари, за 2022 година во износ од 6.329.335 денари и за 2023 година 6.177.535 денари.

Согласно горенаведеното, Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги утврди просечната тарифа за водната услуга снабдување со вода за пиење или водоснабдување да изнесува 43,24 ден/м³ за 2021 година, 44,34 ден/м³ за 2022 година и 45,60 ден/м³ за 2023 година.

При утврдување на просечната тарифа за водната услуга снабдување со вода за пиење или водоснабдување, Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги имаше во предвид цената на водната услуга да не го надминува прагот на достапност, одреден на ниво од 3% од просекот на вкупниот приход по домаќинство во подрачјето во кое се обезбедува водната услуга. Цената на водната услуга ги вклучува тарифата за водната услуга, надоместоците поврзани со користење на водите и даноците утврдени со закон. Исто така во процесот на донесување на Одлуката за утврдување на тарифата за водната услуга снабдување со вода за пиење или водоснабдување ЈП "Водовод" Охрид треба да ги има во предвид ефектите од измена на постојната тарифа за снабдување со вода за пиење или водоснабдување во крајната цена на водната услуга која се фактурира до крајните корисници во подрачјето на општина Охрид.

Минималниот и максималниот дозволен опсег од утврдената вредност на просечната тарифа, кој ЈП "Водовод" Охрид ќе го примени при донесување на Одлуката за утврдување на

тарифата за водната услуга снабдување со вода за пиење или водоснабдување изнесува 2,72% за 2021 година, 2,66% за 2022 година и 2,59% за 2023 година.

ЈП “Водовод” Охрид при донесување на Одлуката за утврдување на тарифата за водната услуга снабдување со вода за пиење или водоснабдување треба да има во предвид дека минималната просечна дозволена тарифа ги покрива оперативните трошоци на давателот на водната услуга, амортизацијата на сопствените основни средства и трошокот на долгорочниот долг на давателот на водната услуга, додека пак максималната просечна дозволена тарифа ги покрива оперативните трошоци на давателот на водната услуга, амортизацијата на сопствените основни средства и амортизацијата на бесплатно добиените средства, средствата за ликвидност, како и приносот на регулираните основни средства.

Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги го задолжува ЈП “Водовод” Охрид да води одвоена сметководствена евиденција за секоја водна услуга одделно и за секоја друга дејност која ја врши, а која не се смета за водна услуга, за времетраење на целиот регулиран период.

Решението на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги е конечно во управна постапка.

Имајќи го во предвид горенаведеното, Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги одлучи како во диспозитивот на ова Решение.

ПРАВНА ПОУКА: Против ова Решение, незадоволната страна има право да поднесе тужба пред Управен суд во рок од 30 дена од денот на приемот на решението, согласно член 13 став (15) од Законот за утврдување на цени на водните услуги („Службен весник на Република Македонија“ бр.7/16).

УП1 бр. 08-62/20
2 јули 2020 година
Скопје

**Претседател на Регулаторна комисија за
енергетика и водни услуги на
Република Северна Македонија
Марко Бислимоски**